



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 9 септември 1988  
Скопје

Број 34

Год. XLIV

Претплатата за 1988 година изнесува 26.000 динари. Овој број чини 100 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

700.

Врз основа на член 393 точка 4 од Уставот на СР Македонија, а во врска со член 6-а од Законот за прометот на стоките и услугите во прометот на стоки („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77, 6/79 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, донесе

### УРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ РЕДОВНО СНАБДУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ СО ЛЕБ ОД МЕШАНО БРАШНО**

1. Во Уредбата за обезбедување редовно снабдување на потрошувачите со леб од мешано брашно („Службен весник на СРМ“, бр. 32/88), точка 1 се менува и гласи:

Заради редовно снабдување на потрошувачите со леб од мешано брашно, организациите на здружениот труд и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд, со средства на трудот во сопственост на граѓаните кои произведуваат, односно вршат промет на леб, се должни во вкупното дневно производство односно промет на леб да стават во промет и тоа:

— 30% количество на леб од мешано брашно со учество на 90% на брашно од тип „850“ и 10% на брашно од тип „500“, и

— 15% количество на леб од мешано брашно со учество на 50% на брашно од тип „850“ и 50% на брашно од тип „500“.

2. Во точка 2 зборот „45%“ се заменува со зборот „23%“.

3. Точката 3 се менува и гласи:

„Лебот произведен согласно одредбите од оваа уредба, организациите на здружен труд и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд, со средства на трудот во сопственост на граѓаните кои произведуваат, односно вршат промет на леб, ќе го продаваат и тоа:

— Лебот од мешано брашно кој содржи 90% брашно тип „850“ и 10% брашно од тип „500“, во тежина од 1 кг. по цена која изнесува најмногу до 760 дин., а од 0,800 гр. по цена која изнесува најмногу до 610 дин., и

— Лебот од мешано брашно кој содржи 50% брашно тип „850“ и 50% брашно тип „500“ во тежина од 1 кг. по цена која изнесува најмногу до 1.050 динари, а од 0,800 грама по цена која изнесува најмногу до 840 динари.

3. Одредбите на оваа уредба ќе се применуваат до 30. IX. 1988 година.

4. Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 23-1781/1  
8 септември 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

### ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ГРАД СКОПЈЕ

223.

Врз основа на член 48 од Статутот на Здружена самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на град Скопје, Собранието на Здружената самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на град Скопје на XX-та седница, одржана на 23 јуни 1988 година, донесе

### ОДЛУКА

**ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА РАБОТНИЦИТЕ ВО МЕЃУОПШТИНСКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ГРАД СКОПЈЕ**

Член 1

Збирната стапка на придонес од личен доход од работен однос на работниците во Меѓуопштинскиот завод за унапредување на предучилишното и основното воспитание и образование на град Скопје како приход на Здружената самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на град Скопје се намалува и изнесува 2,25%, од кое 1,75% за основно воспитание и образование и 0,50% за општествена заштита на децата.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 08-815/2  
28 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател,  
Љубе Јовановски, с. р.

## СУДСКИ ОГЛАСИ

## ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Димовски Траче од Скопје, со стан на ул. „Коле Канински“ бр. 36, нас. Бутел I, пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје, покрена постапка за поништување на тековната сметка бр. 28939-33 издадена од Стопанска банка — Основна банка Скопје, како и чековите на оваа тековна сметка од бр. 10861443 до 10861450, поради тоа што истите ги изгубил.

Се повикува наогачот на тековната сметка и чековите да ги пријави во судот во рок од 1 месец од денот на објавувањето на огласот. Исто така се повикуваат и други лица кои знаат дека чековите и тековната сметка ги пронашло некое лице да го известат судот со податоци за тоа лице, а во горенаведениот рок. Исто така се повикува секое лице да може да стави приговор на поведување на оваа постапка во рок од 30 дена.

Доколку во овој рок не се стави приговор на поведувањето на оваа постапка и не се пријави лицето што ја пронашло тековната сметка и чековите, судот ќе донесе решение со кое истите ќе бидат поништени.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 102/88. (165)

## ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Општинскиот суд во Прилеп, заведена е воинпарнична постапка од страна на предлагачот Мирческа Наталија од Скопје ул. „Рафајло Баџина“ бр. 38, против противникот Милески Петко од с. Слепче, за докажување на смртта на противникот, согласно член 89 од ЗВП.

Се повикува лицето Милески Петко од с. Слепче, или секој друг што знае за неговиот живот да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Во спротивно, по истекот на рокот и спроведената постапка, судот ќе донесе решение со кое ќе се утврди часот, денот, месецот и годината на смртта на противникот Милески Петко од с. Слепче.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 333/88.

## ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за физичка делба по предлогот на предлагачот Игнат Кипровски од Тетово, против противниците Благоја Кипровски и други од Тетово.

Се повикува противникот Благоја Кипровски од Тетово, сега на привремена работа во Канада во рок од 30 дена да се јави пред овој суд, да ја достави неговата адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за негови права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС, бр. 466/88.

Пред овој суд е во тек постапка за прогласување на исчезнато лице за умрено по предлог на предлагачката Амели Аџие од Тетово, ул. „105“ бр. 34.

Се повикува лицето Амели Асим од Тетово или секој друг што знае за неговиот живот да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Општинскиот суд во Тетово. Доколку во тој рок не се јави исчезнатиот или секој друг што знае за неговиот живот, по истекот на рокот од 60 дена судот ќе ја утврди неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 244/88.

ТАРИФА  
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ И АКТИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“

1. — СУДСКИ ОГЛАСИ: Бракоразводни парници, оставински расправи, повикување на наследници со непознато место на живеење и сл. — 8.000 динари.

2. — Јавни наддавања и конкурси — 600 динари за еден квадратен сантиметар во весникот;

3. — Запишување во судскиот регистар на организациите на здружен труд — 600 динари за еден квадратен сантиметар во весникот;

4. — Ликвидации и санации на работните организации — 600 динари за еден квадратен сантиметар во весникот;

5. — Огласување за неважни: печати и штембили — 600 динари од збор;

6. — Огласување за неважни: чековни книшки, барирани чекови, полиси, гарантни и кредитни писма — 300 динари од збор;

7. — МАЛИ ОГЛАСИ: објавување за неважни: работни книшки, ученички книшки, свидетелства, воени книшки, ловечки исправи, оружен лист и други лични документи — 1.500 динари;

8. — Објавување акти на самоуправните интересни заедници и на работните организации — 49.000 динари од една страница;

9. — Регистрации на занаетчиски дуќани и работилници и престанок со работа на занаетчиски дуќани — 3.500 динари.

За да се објави оглас од точка 1, 6, 7 и 9 во „Службен весник на СРМ“ парите треба да се испраќаат однапред на жиро сметка 40100-603-12498 кај Службата на општественото книговодство — Скопје, а за другите видови огласи плаќањето ќе се врши по доставување на сметка во рок од 15 дена.

Оваа тарифа ќе се применува од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

## СООПШТЕНИЕ

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79, 46/82 и 11/87), Собранието на општината Крушево објавува дека ќе врши избор на претседател на Општинскиот суд Крушево.

Кандидатите за избор на претседател на Општинскиот суд Крушево треба да ги исполнуваат следните услови:

— да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

— да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;

— да имаат положено правосуден испит и

— да имаат морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Заинтересираните кандидати, пријавите со потребните документи да ги достават до Собранието на општината Крушево — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на ова соопштение.

## СОДРЖИНА

700. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за обезбедување редовно снабдување на потрошувачите со леб од мешано брашно — — — — — 707

## Општи акти на самоуправните интересни заедници

223. Одлука за намалување стапката на придонес од личен доход од работен однос на работниците во Меѓуопштинскиот завод за унапредување на предучилишното и основното воспитание и образование на град Скопје — — — — — 707